



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:4/2016

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за животна средина и просторно планирање**

I.1.2)Адреса:**бул. Гоце Делчев бб Зграда на МРТВ**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.moerrp.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Бурбуќе Хаџијаха** Адреса на е-пошта:**burbuqe.haxhijaha@gmail.com** Телефон/Факс:**02/3251- 456/02 3220 165**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Животна средина

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

„НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ И ОБУКА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА РАБОТА СО ИНСТРУМЕНТИТЕ“

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**3.983.050,85 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот на следнава локација:
Централна Лабараторија на Министерството за животна средина и просторно планирање на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, Скопје.

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Подетален опис е даден во тендерската документација.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник:**34913000-0**

II.8)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Електронска постапка?**Не**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Повеќе информации во врска со електронската аукција ги има на самата тендерска документација.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Да [3,00%]**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [15,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **30.03.2016 во 11.00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **24-03-2016 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**30.03.2016 во 11.00 часот Место: Министерство за животна средина и просторно планирање
Булевар "Гоце Делчев" бб зграда на МРТВ (10-ти кат).**

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава:**07-03-2016**